

СУБВЕНЦИИ

д-р екон. економист: Ромео Косијадинов



СУБВЕНЦИИ ДО 50% НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗСО

Субвенциите за финансиска поддршка претставени преку субвенции за субвенции во висина на 50% од придонесите за платите за месеците април, мај и јуни, конечно се заокружени со последните измени на Уредбата за субвенционитење извршени од 05.05.2020 година.

ВОВЕД

Субвенциите за исплата на субвенција за придонесите до 50% од плати за месец април, мај и јуни за стопанските субјекти во РСМ, погодени од **COVID** 19 се претставени преку одредбите од Уредбата кој е дополнета со нови измени од 05.05.2020 година.

Уредбата за субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување (ЗСО) за време на вонредна состојба ("Службен весник на РСМ" 92/2020 и 116/2020), конечно дефинирана со објавувањето и поставувањето на барањето за субвенционирање на "e-tax".

Со последните измени на Уредбата се дозволува користење во исто време на помош за плати и субвенционирање на износот од 50% од придонесите од ЗСО.

Измените направени во 116/20 вршат усогласување со условите на користење, како и во поглед на усогласување на обврските кои произлегуваат од користењето на субвенцијата.

Деловни Информации бр.5/2020

Уредба со законска сила влегува во сила со денот на нејзиното објавувањето во “Службен весник на РСМ”, односно од 05.05.2020 година.

1. КОЈ ИМА ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ

Со уредбата, се уредуваат условите, начинот и постапката на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, за месеците април, мај и јуни 2020 година.

Работодавачот - правен субјект кој вработува работници врз основа на договор за вработување и **физичко лице вршител на самостојна дејност** кој вработува работници, врз основа на договор за вработување, како и работодавач корисник согласно Законот за приватни агенции за вработување, можат да аплицираат за помош, со исполнување на услови.

1.1. Субвенционирање на придонесите од ЗСО

Обврзник за пресметка и уплата на придонесите односно **правно лице, самовработено лице** согласно Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување и **приватната агенција за вработување**, ги остваруваат правата за субвенционирање на придонесите, **за своите вработени**.

На работодавачот, за секој осигуреник, за месеците април, мај и јуни 2020 година, му се субвенционира износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување во висина од 50% од пресметаните придонеси од задолжително социјално осигурување од страна на обврзникот.

Субвенционирањето е максимирано **на најмногу до 50% од придонесите** од задолжително социјално осигурување **пресметани на просечната бруто плата по работник во РСМ**, според податоците на Државниот завод за статистика објавена во месец јануари 2020 година.

2. УСЛОВИ ЗА СТЕКНУВАЊЕ СУБВЕНЦИЈА

За користење на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, работодавачот треба да ги исполни условите, согласно член 3 од уредбата.

Деловни Информации бр.5/2020

2.1. Основен услов - 30% намалување на приходот во април, мај и јуни 2020, во однос на истиот просечниот месечен приход од претходната година

2.1.1. Регистрирани пред 2019 година

Намалувањето на вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење во месец април 2020 година, во месец мај 2020 или во месец јуни 2020 година, да изнесува повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени во 2019 година.

2.1.2. Регистрирани во 2019 година

За работодавач кој е запишан во соодветен регистар (основан) по месец март 2019 година, вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за месец април 2020 година, месец мај 2020 и месец јуни 2020 година да се помали за најмалку 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година.

2.1.3. Сезонски карактер на работење

За работодавачот кој врши дејност од сезонски карактер, намалувањето на просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите четири месеци во претходната година да изнесува повеќе од 30%;

Деловни Информации бр.5/2020

2.2. Зачувување на бројот на вработени

Бројот на вработени кај работодавачот кој побарува финансиска поддршка, земајќи ги во предвид и вработените преку приватна агенција за вработување за времетраење на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување **не смее да се намали**.

Согласно уредбата два месеци по нејзиното престанување (заклучно со месец август 2020 година), во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, бројот на вработени да не се намали, **освен заради**:

1. пензионирање и смрт на работник;
2. откажување на договорот за вработување од страна на работникот;
3. откажување на договорот за вработување без от-казен рок од страна на работодавачот поради кршење на работниот ред и дисциплина или работните обврски;
4. спогодбено преземање на работник;
5. престанување на важноста на договорот за вработување врз основа на судска пресуда и
6. престанување на важноста на договорот за вработување поради утврдена трајна неспособност за работа.

Вкупниот број на вработени кај работодавачот-корисник на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, **да не е намален** (по основ на претходно цитираните основи по шесте точки), **заклучно со месец август 2020** година, за повеќе од:

- 15% кај работодавач кој имал до 50 вработени во месецот за кој користел субвенција;
- 10% кај работодавач кој имал од 51 до 250 вработени во месецот за кој користел субвенција и
- 5% кај работодавач кој имал над 250 вработени во месецот за кој користел субвенција.

2.3. Неисплаќање на дивиденда и награди за деловна успешност

Работодавачот не треба да исплатува дивиденда на сопствениците, како и да нема извршено исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102

Деловни Информации бр.5/2020

во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец) на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот.

Забраната за исплата на дивиденда и награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 од МПИН, се однесува за периодот од денот на влегувањето во сила на оваа уредба (од **05.05.2020**), до денот на **исплатата** на платата за месец **јуни 2020** година (најкасно до 15.07.2020).

3. ЗА КОИ СУБЈЕКТИ НЕ СЕ ОДНЕСУВА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕТО

Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно уредбата со законска сила, не може да користат субјекти според типот на припадноста и кои користат други дополнителни субвенции или типови на помош.

3.1. Субјекти од јавен сектор и друштва чиј основач е државен или јавен орган

Субвенционирањето на придонесите не се однесува за орган на државна и на локална власт и други државни органи основани согласно со Уставот на РСМ и со закон, институции кои вршат дејност од областа на образованието, науката, здравството, културата, трудот, социјалната заштита и заштитата на детето, спортот, како и во други дејности од јавен интерес утврден со закон, а организирани како агенции, фондови, јавни установи, јавни претпријатија и трговски друштва основани од РСМ, општините, градот Скопје и општините во градот Скопје (јавен сектор).

Исто така забраната се однесува и за приватна агенција за вработување за осигуреник кој е отстапен кај обврзник од горе наведените субјекти од јавниот сектор и во друштва чиј основач е државен или јавен орган.

Деловни Информации бр.5/2020

3.2. Да не применува барање за субвенционирање за вработените на дополнително работење од член 121 од ЗРО.

Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, не може да се користи за лице - работник со дополнително работење со неполно работно време кај друг работодавач, согласно членот 121 од Законот за работните односи.

3.3. Да не користи субвенционирање за исплата на плати за месец април и мај од 14.500 за вработениот (не се однесува за шифри на дејност: угостителство, транспорт и туризам);

Субвенционирање на износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила, не може да се оствари доколку работодавачот користи финансиска поддршка заради исплата на плати во износ од најмногу 14.500 денари месечно по работник за месеците април и мај 2020 година, согласно Уредбата за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од Коронавирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година.

Ограничувањето на субјектите работодавачи кои можат да учествуваат за аплицирање и остварување на двете субвенционирања истовремено се однесува на погодените дејности со времените мерки.

Следните субјекти, можат истовремено да ги користат двете субвенции, доколку спаѓаат во групата субјекти кои ги вршат дејностите наведени согласно со Националната класификација на дејности - НКД Рев. 2:

* угостителска дејност (шифра 56 – дејности за подготовка и служење на храна),

* туризам (шифра 79 – туристички агенции организатори на патувања (тур-оператори) и останати резервациски услуги како и дејностите поврзани со нив и шифра 55 – објекти за сместување) и

Деловни Информации бр.5/2020

* транспорт (шифра 49 – копнен транспорт и цевоводен транспорт, шифра 50 – воден транспорт, шифра 51 – воздухопловен транспорт и шифра 52 – складирање и помошни дејности во превозот).

Условот за истовремено користење на двете субвенции се однесува за горе наведените субјекти од шифрите на дејности кои:

- за 2018 и 2019 година немаат искажано загуба после оданочување;
- немаат неплатени јавни давачки (данок на додадена вредност, данок на добивка, данок на личен доход, придонеси од задолжително социјално осигурување, како и акцизи и царини) согласно со објавената Листата на должници на доспеани и неплатени долгови бр. 03/2020 објавена на веб страната на Управата за јавни приходи и
- заклучно со 29.2.2020 година не доцнел со плаќање на обврските по основ на кредити подолго од 90 дена од денот на достасаноста, согласно податоците за задолженост од соодветен регистар/биро.

3.4. Исклучување за вработени за кои се користи субвенционирање на придонесите поради зголемување на платите од 600 до 6.000 МКД

Субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување согласно оваа уредба со законска сила не може да се користи **истовремено за вработен** за кој работодавачот користи субвенционирање согласно Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата („Службен весник на РСМ“ 239/19).

Наведеното исклучување се однесува и за вработените во субјектите кои припаѓаат и на шифрите на дејности, кои се најпогодени од вонредните мерки: туризам угостителство и транспорт.

4. ОСТВАРУВАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА

За остварување на правото на субвенционирање на придонесите до 50%, работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од ЗСО до УЈП, на **Образец БС-ПЗСО**.

Во прилог на Барањето - **Образецот БС-ПЗСО**, работодавачот приложува Изјава од застапникот по закон за исполнетоста на условите од членот 4 став 2 и член 5 од уредбата.

Поднесувањето на Барањето, се врши преку системот Е-даноци на Управата за јавни приходи, а комплетното барање, го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од денот на неговото доставување.

Барањето, односно Образецот БС-ПЗСО е во Прилог и е составен дел на уредбата, кое е објавено на е-тах на УЈП и истото се поднесува до 07.05.2020.

Обврзникот во Месечната пресметка за интегрирана наплата (МПИН образец), што ја поднесува до Управата за јавни приходи, за осигуреникот за кој бара субвенционирање на плаќањето на придонеси **во полето 3.23 внесува шифра 620**.

Управата за јавни приходи, за осигурениците за кои е одобрено субвенционирање, го намалува износот на обврската за плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување, за износот на одобреното субвенционирање на придонесите.

Податоците за одобреното субвенционирање на плаќање на придонеси, Управата за јавни приходи ги доставува до Министерството за труд и социјална политика, најдоцна до 20-ти во месецот за претходниот месец.

Износот на одобрените субвенции на придонеси во претходниот месец го уплатува Министерството за труд и социјална политика на посебни сметки за придонеси од задолжително социјално осигурување, најдоцна во рок од 10 дена по прием на податоците од страна на Управата за јавни приходи.

5. ВРАЌАЊЕ НА СУБВЕНЦИЈАТА

Враќањето на субвенциите по основ на придонеси до 50% од ЗСО, се врши поради неисполнување на условите кои биле пресудни за доделување на субвенцијата, но и поради дополнителни услови со годишната сметка за 2020 година.

Деловни Информации бр.5/2020

5.1. Враќањето на субвенциите поради неисполнување на условите за доделување на субвенцијата

Работодавачот кој користел субвенција за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување должен е да ги врати добиените финансиски средства во целост, доколку по извршена контрола од страна на Управата за јавни приходи и/или Државниот инспекторат за труд, се утврди дека работодавачот не ги исполнил условите од членот 4 став 2 и членот 5 од уредбата со законска сила, врз основа на решение за утврдена неправилност.

Условите кои се проверуваат се:

- намалување на вкупниот приход 30%;
- да не извршил намалување на бројот на вработените или над дозволените проценти по дозволени основи за отказ на договорите за работа од член 4 став 2;
- да не исплатил дивиденда до 15.07.2020;
- да не исплатил награди за деловна успешност со шифра 102 од МПИН до 15.07.2020;
- да не користи субвенции за исплати на плати до 14,500, истовремено ако не припаѓа на шифрите од туризам, угостителство и транспорт;
- да не користел за вработениот истовремено и субвенции за придонеси поради зголемена плата до 6.000 МКД.

Работодавачот кој го искористил правото, а не ги исполнил условите од член 4 став 2 и член 5 од уредбата, должен е да го врати износот на субвенции за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, на сметка на Буџетот на РСМ.

5.2. Враќањето на субвенциите поради исполнување/неисполнување на дополнителни услови со годишната сметка за 2020 година

Работодавачот кој го искористил правото на субвенционирање за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување, должен е примените финансиски средства да ги

Деловни Информации бр.5/2020

врати во Буџетот на Република Северна Македонија, но **најмногу до износот од 50%** од:

- остварениот финансиски резултат за 2020 година зголемен за износот на оданочивите расходи и помалку искажаните приходи од Даночниот биланс;
- остварениот финансиски резултат од Билансот на успех (добивка пред оданочување) за 2020 година за обврзниците кои се во режимот на годишен данок на вкупен приход;
- износот на искажаниот финансиски резултат пред оданочување во образецот Б, зголемен за непризнаените расходи за даночни цели од Годишниот даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност.

Враќањето на износот, ќе се изврши на три месечни рати без камата во месец април, мај и јуни 2021 година.

Доколку работодавачот не постапил според обврските за враќање на субвенцијата, Управата за јавни приходи ќе изврши наплата по службена должност.

Деловни Информации бр.5/2020

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ЗАПОСЛУЈАВАЊА ЗАШТИТА РАБОТНИКА		БАРАЊЕ за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување		БС-ПЗСО
Единствен даночен број		* Подготвува Управо за јавни приходи		
Сиротен назив и адреса на вистинско седиште за контакт		Датум и број на примок		
Телефон				
e-пошта				

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ

- ☐ Работодавач - правно лице
- ☐ Работодавач - Самовработено лице (само за себе или за своите вработени)

Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА СУБВЕНЦИЈА

- ☐ Април 2020
- ☐ Мај 2020
- ☐ Јуни 2020

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

- Изјавувам дека ги исполнувам условите за СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ
- ☐ а) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење во месецот за кој барам субвенционирање се намалени за повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење остварени во 2019 година
- ☐ б) Вкупните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за месецот за кој барам субвенционирање се намалени за повеќе од 30% во однос на просечните вкупни приходи на месечно ниво намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење, остварени од денот на запишувањето во соодветен регистар во 2019 година и месеците јануари и февруари 2020 година, а сум запишан во соодветен регистар по месец март 2019
- ☐ в) Просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење на работодавачот-барател за последниот сезонски период од четири месеци споредено со просечните приходи намалени за одделни еднократни приходи кои не произлегуваат од редовното работење за сезонскиот период од истите четири месеци во претходната година се намалени за повеќе од 30%
- ☐ г) Бројот на вработени, земјани ги во предвид и вработените преку приватна агенција за вработување за времетраење на субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување заклучно со месец август 2020, во однос на бројот на вработени во месец април 2020 година, нема да го намалам, освен заради причините од член 4 став (2) точка б) од уредбата поради кои бројот на вработени нема да го намалам за повеќе од 5%, 10%, односно 15% согласно условите дефинирани во Уредбата
- ☐ д) Нема да исплатам дивиденда на сопствениците и нема да вршам исплата по основ на награда за деловна успешност на работодавачот со шифра 102 во МПИН образецот на вработените и органите на управување и надзор на работодавачот, од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, до денот исплатата на платата за месец јуни 2020 година
- ☐ е) За вработените за кои ќе користам субвенција согласно оваа уредба истовремено нема да користам субвенционирање согласно Законот за субвенционирање на придонесите од задолжително социјално осигурување поради зголемување на плата
- ☐ ж) Како работодавач кој не вршам гостинствена дејност или туризам или транспорт, за вработените за кои ќе користам субвенција согласно оваа уредба, нема да користам финансиска поддршка заради исплата на плати согласно Уредбата со законска сила за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено – економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месеците април и мај 2020 година

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

- ☐ Изјавувам под целосна морална, материјална и кривична одговорност дека сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити

1/3

Деловни Информации бр.5/2020

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛ

Име и презиме			
ЕМБГ		Датум на поднесување	
Својство		Потпис	

* Подготвено Управно за јавни организации

Податоци за
обработката

Деловни Информации бр.5/2020

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

БС-ПЗСО

Врз основа на Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за време на вонредна состојба, за остварување на правото работодавачот поднесува Барање за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување до Управата за јавни приходи.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот е-Даноци <http://etax.ujp.gov.mk>, а комплетноста на Барањето го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од 5 дена од денот на доставувањето на барањето.

ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛ

- Единствен даночен број (ЕДБ) - се впишува Единствениот даночен број на барателот.
- Скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт - се впишува скратен назив и адреса на вистинско седиште за контакт.
- Контакт - се впишува е-пошта и телефон.

А. СВОЈСТВО НА БАРАТЕЛОТ - се означува соодветно поле согласно формата преку која ја врши својата дејност. Доколку е регистриран како трговско друштво одбира работодавач - правно лице, доколку е регистриран како физичко лице кое врши самостојна дејност одбира работодавач - самовработено лице.

Б. МЕСЕЦ ЗА КОЈ СЕ БАРА СУБВЕНЦИЈА - се одбира само еден од понудените месеци за кој бара субвенција за кој ги исполнува условите.

В. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

- Барателот работодавач - самовработено лице доколку дејноста ја врши сам односно нема вработени, ги означува полињата а) и/или б) и/или в)
- Барателот работодавач - самовработено лице кое покрај себе вработува и други лица т.е има вработени ги означува полињата а) и/или б) и/или в), г), д), е) и е)
- Барателот работодавач - правно лице ги означува а) и/или б), и/или в), г), д), е) и е)

Г. ИЗЈАВА НА БАРАТЕЛОТ ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ИЗНОС ЗА ИСПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Барателот изјавува дека под целосна материјална и казнена одговорност сите податоци дадени во ова Барање се проверени и целосно вистинити.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Се пополнуваат податоците за составувачот и подносителот на барањето.

3/3

* Објавено е во „Службен весник на РМ“, бр.116/20 и на 05.05.2020 година